

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.11 од 18.01.2018 година

Член 1

Во Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15 и 39/16), во членот 15 став (5) точка 5) во алинејата 4 сврзникот „или“ се заменува со запирка.

Во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво Б2 (B2)“.

Точката 6) се брише.

Член 2

Во членот 19 став (2) зборовите: „наредните шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „рок определен од Владата на Република Македонија, кој не може да биде подолг од шест месеци“.

Во ставот (3) зборовите: „шест месеци“ се заменуваат со зборовите: „рокот од ставот (2) на овој член“.

Член 3

Одредбите од членот 15 став (5) точка 5) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15 и 39/16), и одредбите од членот 1 од овој закон со кои во членот 15 став (5) точка 5) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.